

28 октомври 2021

Follow @MKDmk

Like 121K



- ▼ [Македонија](#)
- ▼ [Спорт](#)
- ▼ [Свет](#)
- ▼ [Забава](#)
- ▼ [Култура](#)
- ▼ [Кујна](#)
- [Фото](#)
- ▼ [77НОВИ / 24h](#)
- [Контакт](#)

- [Црна хроника](#)
- [Колумни](#)
- [Автомобилизам](#)
- [Видео](#)



Апел до МВР и ОЈО да постапат

ЗНМ: Не може во кампања да се напаѓаат и навредуваат новинарите, а потоа да биде демократија

Регистрираните напади во последниве две недели се приближуваат до бројката на вкупни напади во оваа година, што говори за еден недозволив тренд, истакна на денешната прес-конференција претседателот на Здружението на новинари Младен Чадиќовски, осврнувајќи се на нападите врз медиумските работници за време на предизборната кампања за Локални избори 2021.



Тој побара надлежните, Министерството за внатрешни работи и Обвинителствата веднаш да постапуваат по тие случаи.

„Влегуваме во последната најнервозна фаза на кампањата. Предупредуваме дека сево ова мора веднаш на престане. МВР и Обвинителствата да регистрираат за да покажат дека нападите врз слободната мисла се недозволиви. Поднесовме претставки, повеќе пати и до МВР и до ДИК, за сите овие случувања и затоа

очекуваме побрза реакција. Изборите ќе завршат на 31 октомври и ние новинарите нема да си легнеме со мислата дека до вчера беше кампања и се беше дозволено, а од денес почнува демократија. Сите овие случувања оставаат лузни на медиумската сцена и на демократската атмосфера во целата земја. Затоа бараме, не утре, реакција на надлежните уште веднаш и сега“, нагласи Чадиќовски.

Претседателот на ЗНМ потенцираше дека во текот на изминатите недели сите бевме сведоци на повеќекратни тешки навреди, напади и исвиркувања, загрозување на личниот и професионалниот живот на новинарките и новинарите.

„Ја организиравме оваа прес-конференција на неколку денови пред Светскиот ден на неказнивоста на нападите врз новинари затоа што чувствуваме дека изборниот процес донесе премногу емоции кои се преточија во неприфатлив однос на дел од политичките актери, учесници во изборите, кандидати, партиски експоненти и партиски активисти“, наведе Чадиќовски.

Тој констатираше дека креираната атмосфера е предупредувачка и мора веднаш да престане.

„Не станува збор ниту за една партија или кандидат, туку за различни политички провениенции“, додаде Чадиќовски.

Медиумските работници, кои во изминатиот период ги доживеале немилите настани побараа итна реакција од страна на надлежните.

Како што истакнаа, за новинарите искажаниот збор „тежи“, за разлика од оние кои се „расфрлаат со ветувања, кои потоа не важат“.

Пред присутните медиуми, се обрати новинарката Ферикан Арифи од Еуроџуз, која рече дека токму заради тоа што била жртва на вербални напади, стравува дека истите може да прераснат во физички напади. Ги повика надлежните институции да изреагираат навремено, да ја расветлат ситуацијата за да нема повторување на вакви или слични ситуации.

На настанот се обрати и новинарката Џумадије Ибраими од ТВ Клан која што исто така ја истакна сериозноста на ситуацијата во која што се нашла. Имено, новинарката била клеветена и уценувана од страна кандидатот на Алијанса за Албанците за градоначалник во Тетово, Вулнет Мурсели. Таа, повика на толерантност и почит кон нејзината работа, а воедно и работата на сите новинари.



Сподели

Share 4 Tweet

Политика

[Валиден е документот, вели проверката на...](#)

[Шилегов: Арсовска шири гол популизам, а ние...](#)

[Османи: Најлогичното сценарио е Западен Балкан...](#)

[И сопругот на Данела Арсовска има бугарска лична...](#)

[Арсовска со порака до Заев и Шилегов: „Ќе ве...](#)

[Груевски ќе биде екстрадиран ако го победам Орбан...](#)

Објавено на

22 Октомври 2021 - 13:23

Поврзани содржини



[ЗНМ со осуда на односот на Даштевски кон новинарите](#)



[Даштевски по реакцијата на ЗНМ: Се извинувам ако некому сум му погрешил, изборниот процес и за мене е стрес](#)



[ЗНМ и ССНМ го осудува третманот на медиумските работници на Економскиот форум](#)